



Индекс на Перцепција на Корупцијата за 2017: Забелешка на Техничката Методологија

Индексот на Перцепција на Корупцијата (ИПК) собира податоци од бројни различни извори што овозможуваат согледувања од деловниот сектор ин експертите од земјите на ниво на корупција во јавниот сектор.

За да се пресмета ИПК, се следат следните чекори:

- 1. Избор на изворите на податоци:** Секој извор на податоци што се користи за да се изведе ИПК мора да ги исполнува следните критериуми за да биде сметан како важечки:

- Квантитативни согледувања за корупција во јавниот сектор
- Да е базиран на веродостојна и важечка методологија, која ги оценува и рангира повеќето земји на иста скала
- Да е изведен од кредитабилитетни институции и очекувано регуларно да се повторува
- Да им дозволува доволен бр. на варијации на резултатите за да се разликуваат земјите.
- Овозможува рангирање на значителен број на држави
- Рангирањето е овозможено од страна на експерт од страна на државата или пак личност од бизнис секторот
- Институцијата ја повторува проценката барем секоја втора година

ИПК за 2017 е пресметан така што се користени 13 различни извори на податоци од 12 различни институции, што ги опфаќаат согледувањата за корупција во последните 2 години. Овие извори детално се описаны во дополнителниот документ за опис на изворите.

- 2. Стандардизирани извори на податоци** на скала од 0-100, каде 0 означува највисоко ниво на корупција, а 100 е еднакво на најниското ниво на перцепирана корупција.. Ова се врши со одземање на средната вредност на податоците и делењето по стандардното отстапување и z-резултатите, кои понатаму се прилагодени со средна вредност од 45 и со стандардно отстапување од приближно 20, така што податоците се вклопуваат во скалата на ИПК од 0-100. Средното и стандардното отстапување се земени од резултатите од 2012, така што новите резултати, може повремено да се споредуваат со референтната година.

По оваа постапка, стандардизираните резултати се трансформираат во скалата на ИПК, така што ќе се размножуваат со вредноста на стандардното отстапување на ИПК во 2012 година [20] и додавање на средната вредност на ИПК во 2012 година (45), така што сетот на податоци одговара на скалата од 0-100 на ИПК.

- 3. Пресметување на просекот:** За некоја земја или територија да биде вклучена во ИПК, треба да има минимално три извори кои се проценуваат. Тогаш, ИПК на земјата се пресметува како просек од сите стандардизирани резултати достапни за таа земја. Резултатите се заокружени на цели броеви.

- 4. Известување за стандардизирана грешка:** ИПК е придружен со стандардна грешка и интервал за доверливост поврзан со резултатот, што ја опфаќа варијацијата во резултатите на изворите на податоци достапни за таа земја/територија.